



ул. Македонија 12/3  
1000 Скопје  
Република Македонија  
Тел: + 389 2 3211 262  
Факс: +389 2 3126 311  
e-mail: dzr@dzr.gov.mk  
www.dzr.gov.mk

Број: 31-301/2

Дата: 04.02.2013

ДО  
ОПШТИНА ПРОБИШТИП

## КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

### Резиме

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на сметката на основен буџет (637) на Општина Пробиштип за 2011 година.

Извршена е ревизија и е издаден извештај за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи на сметката на основен буџет (637) на Општина Пробиштип за 2011 година и е изразено неповолно мислење. Препораки, во однос на утврдените неправилности, не се дадени. Надминувањето на неправилностите не е можно да се следи поради значителни промени во законската регулатива.

За вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи за 2011 година, како и за усогласеност со закони и прописи е изразено мислење со резерва.

Во Општина Пробиштип воспоставен е систем на интерни контроли во процесот на плаќање (донесен акт за проток, контрола и евидентирање на влезни финансиски документи, назначен одговорен сметководител, функционира внатрешна ревизија), меѓутоа, во пракса начинот на функционирање на системот не обезбедува плаќање по комплетна и веродостојна сметководствената документација и носи ризик од незаконско и ненаменско трошење на буџетските средства.

Општина Пробиштип се одликува со висока задолженост. Обврските спрема добавувачите бележат зголемување од 20% и претставуваат 58% од остварениот буџет на Општината во 2011 година.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

\_\_\_\_\_

**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

Во текот на годината од сметката на Општина Пробиштип се платени 53.473 илјади денари за намиравање на обврските кон добавувачите, од кои 12.097 илјади денари се по судски и извршни решенија, поради што сметката на Општината повеќе пати е блокирана.

Пописот на средствата, во делот на обврските, не е извршен во согласност со одредбите на Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници, во смисла на утврдување на нивниот правен основ.

Не се почитува сметководствената политика за навремено и хронолошко евидентирање на промените кај постојаните средства во сметководствената евиденција како и одредбите од Правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници за класифицирање на средствата како ситен инвентар и опрема.

За утврдените состојби дадени се препораки до градоначалникот и надлежните служби за преземање на мерки и активности за надминување на истите.

На Нацрт извештајот не се доставени забелешки од страна на законскиот застапник на субјектот.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 2

\_\_\_\_\_

**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

## 1. Вовед

1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страните од 13 до 15 заедно со ревизија на усогласеност на финансиските извештаи на сметката на основен буџет (637) на Општина Пробиштип, кои се состојат од биланс на состојба на ден 31 декември, биланс на приходи и расходи за годината која завршува со тој датум и преглед на значајни сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи.

1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за државната ревизија.

1.3. Извршена е ревизија и е издаден извештај за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи на сметката на основен буџет (637) на Општина Пробиштип за 2001 година. За вистинитоста и објективноста на финансиската состојба на сметката под 31 декември 2001 година и резултатот од финансиските активности за годината која завршува со тој датум, како и за законското и наменското користење на средствата во финансиските трансакции за 2001 година е изразено не мислење.

1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на раководството на субјектот, застапувано од:

- Тони Тоневски – градоначалник во 2011 година.

Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки; избор и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлексирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 3

\_\_\_\_\_

**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски докази за тоа дали приходите и трошоците на Општина Пробиштип се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена на ризикот од неусогласеност.

## **2. Цели и делокруг на ревизијата**

### **2.1. Цел на ревизијата на:**

- финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измами или грешки, и да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување

- усогласеност во врска со ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Македонија и со прифатени и спроведени извесни корекции од страна на субјектот, како резултат на утврдени погрешни прикажувања.

2.3. Ревизијата е извршена во согласност со стандардите за државна ревизија на Меѓународната организација на Врховни ревизорски институции (ИНТОСАИ) кои се пропишани за примена во Република Македонија. Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за добивање на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Изборот на постапки

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 4

\_\_\_\_\_

**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

зависи од ревизорската процена, вклучително и процена на ризиците за материјално погрешни прикажувања во финансиските извештаи без разлика дали се резултат на измами или грешки.

При процена на ризиците, ревизорот ги разгледува интерните контроли како релевантни за подготовката и објективното презентирање на финансиските извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективност на интерните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува проценка на соодветноста на користените сметководствени политики и сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот од точка 1.4. на овој извештај, како и општа оценка за севкупното презентирање на финансиските извештаи. Веруваме дека обезбедените докази ни обезбедуваат разумна основа за нашето ревизорско мислење.

Ревизијата од точка 1.1. е планирана и извршена во периодот од 24.10 до 14.11.2011 кај Општина Пробиштип од тим на Државниот завод за ревизија.

### **3. Осврт на ревизијата од претходната година - спроведување на препораките.**

Извршена е ревизија и е издаден извештај за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи на сметката на основен буџет (637) на Општина Пробиштип за 2001 година. За вистинитоста и објективноста на финансиската состојба и резултатот од финансиските активности за годината која завршува со тој датум, како и за законското и наменското користење на средствата во финансиските трансакции за 2001 година е изразено неповолно мислење. Препораки, во однос на утврдените неправилности, не се дадени.

Надминувањето на неправилностите не е можно да се следи поради значителни промени во законската регулатива.

### **4. Наоди и препораки**

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на субјектот – предмет на ревизија, на 22.11.2012 година.

Не се примени забелешки по нацрт извештајот на овластениот државен ревизор број 31 -163/4 од 25.12.2012 година.

Со ревизијата на финансиските извештаи за 2011 година, ревизорите на Државниот завод за ревизија го утврдија следното:

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 5

\_\_\_\_\_

#### **4.1. Интерни контроли**

##### **4.1.1. Процес на плаќање**

При оценка на системот на интерните контроли кај процесот на плаќање, ревизијата констатира дека воспоставените интерни контроли не обезбедуваат доволно ниво на сигурност да спречат ризик од плаќање по некомплетна и непотврдена документација од овластени лица (работни налози, спецификации, записници) и почитување на договорените услови за набавка и плаќање, што не е во согласност со член 5, 6, 16 и 21 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола.

Ова се должи на фактот што:

- не постои разграничување на надлежностите и одговорностите меѓу вработените во однос на комплетирање на финансиската документација. За комплетирање на документацијата во 2011 година е задолжен одговорниот сметководител.  
Во февруари 2012 година Градоначалникот на Општина Пробиштип има донесено Упатство за преземање на финансиски обврски и доставување на барања за плаќање со кое комплетирањето на документацијата и нејзино потврдување е доделено на лицата одговорни за преземање на обврски согласно склучените договори, пред да се достават на проверка на овластениот сметководител;
- трансакциите не се поврзуваат со бројот на склучениот договор така што се создаваат потешкотии при следење на набавките на добра и услуги предвидени со склучените договори, и
- не е обезбеден доказ дека набавените добра/услуги се за потребите на општината.

Плаќањата врз основа на документација која не е комплетна создава ризик за ненаменско и незаконско користење на буџетските средства на Општината.

Градоначалникот на Општина Пробиштип има донесено неколку правилници и процедури за процесите во работењето на општината, а со цел воспоставување на интерни контроли.

#### **Препорака:**

Лицата одговорни за комплетирање на документацијата да вршат поврзување на документот со склучените договори и обезбедат доказ дека набавените добра/услуги се за потребите на општината и согласно склучените договори.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор      6

\_\_\_\_\_

## **4.2. Усогласеност со закони и прописи**

4.2.1. Советот на Општина Пробиштип има донесено Програма по Акционен план за социјална заштита за 2011 година со утврдени целни групи, ризици (проблеми), преземање на активности, носители на активностите и рокови за спречување и надминување на социјалните ризици.

Во текот на 2011 година на име еднократна парична помош и трошоци за лекување исплатени се средства по поединечни барања од физички лица, со решение на градоначалникот и одлука на Советот. Програмата за социјална заштита не содржи ниту пак е донесен друг интересен акт за начинот и постапката за доделување и користење на средствата за помош на граѓани, со јасно дефинирани критериуми и износи на средствата.

Непостоењето на утврдени критериуми за доделување на средства создава можност од субјективност во одлучувањето и нетранспарентност при користење на средствата.

### **Препорака:**

Советот на Општина Пробиштип да донесе јасно дефинирани критериуми за распределба по кои ќе се одобрува исплата на средства по основ на социјална помош на лица или семејства.

4.2.2. Стручните служби немаат изготвено Извештаи за реализација на: Програмата за одбележување на празници, манифестации и настани во Општина Пробиштип и Програмата по Акциониот план за социјална заштита за 2011 година. Ваквото постапување не е во согласност со член 133 и 145 од Деловникот на Советот на Општина Пробиштип и Програмата за работа на Советот.

Ваквиот начин на постапување ја намалува транспарентноста во работата на службите.

### **Препорака:**

Стручните служби да изготват и достават до Советот извештаи за реализација на сите донесени програми, по кои Советот треба да донесе заклучок.

## **4.3. Финансиски извештаи**

4.3.1. На позицијата Стоки и услуги се утврдени трошоци во износ од 1.300 илјади денари за кои не ни беа презентирани комплетни документи од кои ревизијата

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 7

\_\_\_\_\_

**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

можеше да се увери дека направените расходи се реални и објективни, а се однесуваат на следното:

- за извршен превоз на лица на избраниот превозник исплатени се 180 илјади денари врз основа на фактури за кои утврдивме дека се однесуваат за превоз на пензионери по барања од здружението на пензионерите и превоз на спортисти. Исплатените средства не се предвидени со програмата за одбележување празници, манифестации и настани во Општина Пробиштип, ниту со програмата за спроведување на активности на спортски друштва. За вкупно исплатените средства, Општина Пробиштип нема пресметано и платено персонален данок на доход во износ од 25 илјади денари што не е во согласност со член 3 од Законот за персонален данок на доход;
- со такси превозник склучен е договор за користење на такси услуги за што во 2011 година се исплатени 132 илјади денари. Од доставените фактури и спецификации е утврдено дека:
  - такси превоз користат лица кои не се вработени во општината и
  - исплатени се 60 илјади денари за секојдневен превоз на лица кои живеат во Злетово, а се вработени во општина Пробиштип. Овие исплати не се во согласност со член 52 од Законот за државни службеници во кој не се предвидени ваков вид надоместоци на плата. За исплатените средства не е пресметан и платен персонален данок на доход што не е во согласност со член 14-а од Законот за персонален данок на доход;
- за набавка на прехранбени продукти и пијалаци за одредени манифестации, материјали за поправки на објекти потрошени се 361 илјади денари врз основа на фактури за кои не е обезбедена комплетна документација (записник, спецификација на материјали);
- тековното одржување на улично осветлување го вршат лица вработени во општина Пробиштип. Набавката на материјалите се врши sukcesивно и во 2011 година се потрошени 483 илјади денари врз основа на фактури кои нема записник каде се вградени материјалите, и
- за медиумско претставување на Општината потрошени се 144 илјади денари што согласно договорот се исплатуваат како месечен паушал без да биде обезбедено плаќање по извршена работа и спецификација на услугите според нивниот тајминг (известување, објава, интервју, снимка и слично).

За претходно споменатите набавки на превоз, такси услуги, прехранбени артикли, материјали за тековно одржување, Општина Пробиштип до 31.12.2011 година има евидентирани обврски во износ од 1.898 илјади денари, по некомплетна документација.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 8

\_\_\_\_\_



**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

Проценувањето на трошоците врз основа на некомплетна документација не е во согласност со член 12 од Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници каде е пропишано дека финансиските трансакции треба да се претставени со вистинити и веродостојни сметководствени документи.

**Препорака:**

- Градоначалникот на Општина Пробиштип да преземе активности за доследна примена на донесените писмени процедури во делот на комплетирање и потврдување на документацијата.
- Градоначалникот да пропише процедура за набавка и користење на материјалите во смисла на обезбедување доказ за нивната наменска употреба.

4.3.2. Во Општина Пробиштип при евидентирањето на постојаните средства актуелни се следните состојби :

- промените кај постојаните средства и вонбилансната евиденција (набавки, отуѓувања, расход), настанати во текот на годината, во сметководствената евиденција на Општина Пробиштип се искажуваат на крај на годината врз основа на извештајот за извршениот попис. Ова не е во согласност со членот 7 од Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници со кој е уредено дека сите податоци регистрирани во деловните книги и во другите извештаи мораат да бидат целосни и комплетираны, навремени, ажурни и да бидат презентирани хронолошки, односно точно да го одразуваат временскиот редослед на нивното настанување. Причина за ваквото постапување е непримена на донесените сметководствени политики и воспоставена пракса. Ефект од ваквиот начин на постапување е ризик од настанување на грешки и нереално искажување на билансните позиции, и
- во сметководствената евиденција на Општина Пробиштип е искажана проценетата вредност на градежните објекти на училиштата, градинката и домот на културата кои истовремено се евидентирани и во соодветната установа. На овој начин состојбата на постојаните средства (објектите на општинските јавни установи) во финансиските извештаи е двојно искажана.

**Препорака:**

Одделението за финансиски прашања:

- евидентирањето на сите промени на постојаните средства да го врши во моментот на нивното настанување;

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 9

\_\_\_\_\_

**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

- да се изврши искнижување на вредноста на градежните објекти на буџетските корисници од сметководствената евиденција на Општината, по одлука на Советот на Општината, и
- за проценетата вредност на градежните објекти да ги извести буџетските корисници кои треба да извршат усогласување на нивната сметководствена вредност со пазарната.

4.3.3. Општина Пробиштип нема извршено разграничување помеѓу ситниот инвентар и опремата што не е во согласност со усвоените сметководствени политики во однос на евидентирањето на залихите и постојаните средства.

Вредноста на ситниот инвентар во употреба со кој располага Општина Пробиштип на 31 декември 2011 година е проценета во износ од 2.585 илјади денари (набавната вредност и пресметаната ревалоризација за 2011 година на евидентираниите канцелариски намештај, принтери, опрема на единицата за ППЗ, мобилни телефони, клупи, патокази и слично).

Поради разновидноста на средствата евидентирани на оваа ставка (долгорочни и краткорочни), за 2011 година е пресметана ревалоризација во износ од 186 илјади денари за кој износ неосновано е извршено зголемување на вредноста на ситниот инвентар во употреба и на вредноста на неговата исправка, а помалку се искажани постојани средства.

Ваквиот начин на проценување на ситниот инвентар во употреба не е во согласност со членовите 21, 21-а и 28 од Правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници и не обезбедува нивно реално презентирање во финансиските извештаи бидејќи:

- не е извршена класификација на средствата според времето на нивното користење, туку само според нивната набавна вредност;
- еднократно е пресметана и искажана исправка на вредноста за опрема која по својата природа претставува основно средство и за која треба да пресметува амортизација, и
- пресметана е ревалоризација на краткорочни средства.

**Препорака:**

Лицето задолжено за материјална евиденција:

- да изврши прераспoredување на средствата евидентирани како ситен инвентар согласно критериумите во член 21-а од Правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници;
- за опремата што претставува основни средства да се пресмета амортизација согласно годишните стапки за отпис на долгорочните средства за буџетите и буџетските корисници, и

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 10

\_\_\_\_\_

**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

- вредноста на ситниот инвентар и неговата исправка да бидат усогласени со неговата набавна вредност.

4.3.4. Во извештајот од извршениот попис на средствата и изворите на Општината, состојбата на обврските е искажана според сметководствената евиденција на 31.12.2011 година, со констатација дека вредноста на обврските е во согласност со потпишаните договори и примени фактури.

Со анализа на старосната структура на обврските е утврдено дека како неплатени обврски искажан е износ од 3.068 илјади денари по фактури кои потекнуваат од 2004 до 2008 година, за кои доверителите не повеле судски постапки за наплата на своите побарувања. Најголем дел од овие обврски се кон ЈКП „Комуналец“ Пробиштип (2.028 илјади денари) кое иако постои како правен субјект не работи поради нерешен статус со Општината како негов основач. Општината не преземала мерки за расчистување на овие обврски и нивно сведување во реални рамки.

Непостапувањето по одредбите од Правилникот за начинот и роковите за вршење на попис на средствата и изворите на средствата и усогласување на сметководствената со фактичката состојба на Општина Пробиштип и член 31-в од Правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници има за ефект нереално искажани обврски во финансиските извештаи.

**Препорака:**

При спроведувањето на пописот пописната комисија да преземе мерки за реално утврдување на правниот основ на обврските, а застарените обврски да се предложат за отпис.

**5. Ревизорско мислење**

**Вкупни ефекти од наодите**

Врз основа на изнесеното во точките 4.3.2, 4.3.3. и 4.3.4., а кое се однесува на евидентирањето на постојаните средства и неразганичувањето помеѓу ситниот инвентар и опремата, ревизијата не беше во можност да изврши квантификација на ефектите кои би имале влијание врз финансиските извештаи.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 11

\_\_\_\_\_

### **Мислење за финансиските извештаи**

Според наше мислење, освен за ефектите на прашањата изнесени во точката 4.3. финансиските извештаи ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на сметката на основен буџет (637) на Општина Пробиштип на ден 31 декември 2011 година и резултатот од финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со важечката законска регулатива.

### **Мислење за усогласеност со закони и прописи**

Според наше мислење, освен за прашањата изнесени во точките 4.2. и 4.3., активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи на сметката на основен буџет (637) на Општина Пробиштип, во сите материјални аспекти, се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

### **6. Прифатени и спроведени корекции од страна на субјектот во текот на ревизијата**

Во текот на ревизијата се извршени одредени корекции кај постојаните средства (зголемување за 4.822 илјади денари и истовремено намалување за 3,434 илјади денари, како и соодветни корекции кај коресподентните ставки (државен капитал и пасивни временски разграничувања). Вкупниот ефект од прифатените и спроведени корекции во Билансот на состојбата е зголемување на вкупната актива и пасива за 1.388 илјади денари.

Скопје, 29.01.2013

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 12

\_\_\_\_\_

**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

<b>ОПШТИНА ПРОБИШТИП</b>			
<b>СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)</b>			
<b>БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>			
			во 000 денари
<b>Опис на позицијата</b>	<b>Образло- жение</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>Приходи</b>			
Трансфери и донации	3.1.	68.776	52.512
<b>Вкупно приходи</b>		<b>68.776</b>	<b>52.512</b>
<b>Расходи</b>			
<b>Тековни расходи</b>			
Плати и надоместоци	3.2.1.	16.135	15.873
Стоки и услуги	3.2.2.	13.791	14.888
Субвенции и трансфери	3.2.3.	13.244	1.389
<b>Вкупно тековни расходи</b>		<b>43.170</b>	<b>32.150</b>
<b>Капитални расходи</b>			
Капитални расходи	3.3.	25.606	20.362
<b>Вкупно капитални расходи</b>		<b>25.606</b>	<b>20.362</b>
<b>Вкупно расходи</b>		<b>68.776</b>	<b>52.512</b>

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 13

\_\_\_\_\_

**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

ОПШТИНА ПРОБИШТИП				
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)				
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ				
			во 000 денари	
Опис на позицијата	Образложение	2011	2010	
<b>Актива</b>				
<b>Тековни средства</b>				
Парични средства	4.1.1.	63		55
Побарувања за дадени аванси		0		51
Активни временски разграничувања	4.1.2.	48.476		35.529
Залихи	4.1.3.	13		0
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>48.552</b>		<b>35.635</b>
<b>Постојани средства</b>				
Материјални добра и природни богатства	4.2.1.	8.856		8.439
Материјални средства	4.2.2.	501.791		480.123
Материјални средства во подготовка	4.2.3.	35.664		15.089
<b>Вкупно постојани средства</b>		<b>546.311</b>		<b>503.651</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>594.863</b>		<b>539.286</b>
<b>Вонбилансна актива</b>		<b>13.602</b>		<b>2.052</b>
<b>Пасива</b>				
<b>Тековни обврски</b>				
Краткорочни обврски спрема добавувачи	4.3.1.	40.887		33.981
Обврски спрема државата и други институции	4.3.2.	126		41
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	4.3.3.	2.721		1.209
Краткорочни финансиски обврски	4.3.4.	359		126
Пасивни временски разграничувања	4.3.5.	35.726		15.195
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>79.819</b>		<b>50.552</b>
<b>Долгорочни обврски</b>	4.4.	<b>4.383</b>		<b>172</b>
<b>Извори на средства</b>				
Извори на капитални средства	4.5.	510.661		488.562
<b>Вкупно извори на деловни средства</b>		<b>510.661</b>		<b>488.562</b>
<b>Вонбилансна пасива:</b>				
Вонбилансна пасива		13.602		2.052

Овластен ревизор: 594.863 / 539.286

**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

ОПШТИНА ПРОБИШТИП			
Сметка на основен буџет (637)			
ПРЕГЛЕД			
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2011 ГОДИНА			
			во 000 денари
О П И С	Државен јавен капитал	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови и ситен инвентар )	Вкупно
Состојба 01.01.2011 година	488.562	-	488.562
<b>Зголемување по основ на:</b>	<b>78.319</b>	<b>1.900</b>	<b>80.219</b>
Набавки	4.677	1.900	6.577
Евидент средства од претходна година	940		940
Стектата сопственост на опрема од лизинг	386		386
Ревалоризација на капитални средства	69.826		69.826
Корекции во тек на ревизија	2.490		2.490
<b>Намалување по основ на:</b>	<b>56.233</b>	<b>1.887</b>	<b>58.120</b>
Отпис на капитални средства	(1.706)		(1.706)
Отуѓување/расход	3.662		3.662
Корекции во тек на ревизија	3.434		3.434
Ревалоризација	30.939		30.939
Амортизација	19.904		19.904
Залихи		1.887	1.887
<b>Состојба 31.12.2011 година</b>	<b>510.648</b>	<b>13</b>	<b>510.661</b>
<i>Ревизорски тим:</i>			
1. _____		<i>Овластен државен ревизор</i>	
2. _____		_____	